



# ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

: 02 - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2016

## СХСШ -

27

2016

15.00

,

:

- , - ;
  - , - ;
  - - ; , -
  - . - - ; ,
  - - , - .
- :
- . - ,
- :
- - , ;
  - , ;
  - , ( ) ;
  - ( ) ;
  - , ( ) ;
  - ,

I.

2016

;

2.

3.

4.

2016 ;

:

5.

6.

CXCIII -

1.

2.

3.

4.

2016 ;

:

5.

6.

1 -

2016

2016

2016 .

,

2016

2 -

,

, 2015

2015 , a

e . 2015

” “

3 -

)

2016 (

2016

4 -  
2016

5 -  
CXCIII -

2016  
15.50  
CXCIII -  
5,  
6 -

:  
Orhan Ramadani